



СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општествено книговодство 60802-603-21943

Среда, 3 август 1988

БЕЛГРАД

БРОЈ 46

ГОД. XLIV

Цена на овој број е 620 динари. – Аконтација на претплатата за 1988 година изнесува 20.800 динари. – Рок за рекламации 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

612.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава:

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ВКУПНИОТ ПРИХОД И ДОХОДОТ

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за вкупниот приход и доходот, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 29 јули 1988 година.

П бр. 853
29 јули 1988 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Раиф Диздаревиќ, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Поповски, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ВКУПНИОТ ПРИХОД И ДОХОДОТ

Член 1

Во Законот за вкупниот приход и доходот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 72/86, 42/87, 65/87, 87/87 и 31/88) во член 28а ставот 6 се менува и гласи:

„Годишната стапка на растежот на цените на мало од ст. 3 и 4 на овој член се утврдува секој месец врз основа на податоците за растежот на цените на мало во претходниот месец. Таа стапка се користи за утврдување на ревалоризацијата на обврските и побарувањата од ст. 3 и 4 на овој член во наредниот месец.“

По став 6 се додава нов став 7, кој гласи:

„Ревалоризација на обврските и побарувањата по основ на примарната емисија се врши по стапка што ја определува Народната банка на Југославија.“

Досегашните ст. 7 и 8 стануваат ст. 8 и 9.

Во досегашниот став 9, кој станува став 10, бројот: „8“ се заменува со бројот: „9“.

Член 2

Во член 40 став 1 во точка 5 на крајот точката се заменува со точка и запирка и се додаваат точ. 6, 7 и 8, кои гласат:

„6) месечната стапка на растежот на цените на мало до последниот ден во месецот;

7) годишната стапка на растежот на цените на мало пресметана врз основа на стапката на растежот на цените на мало од точка 6 на овој став – до последниот ден во месецот;

8) месечната стапка на растежот на цените на производите на индустриски производи – до 10 во месецот за претходниот месец.“

Член 3

Член 40а се менува и гласи:

„Народната банка на Југославија ги утврдува и ги објавува во „Службен лист на СФРЈ“:

1) стапката на ревалоризацијата на обврските и побарувањата по основ на примарната емисија – до 10 во месецот за претходниот месец;

2) односот на стапката на растежот на цените на производите на индустриски производи и стапката на растежот на номиналниот ефективен курс за периодот од претходното тримесечје до крајот на секој месец од тековното тримесечје – до 10 во месецот.“

Член 4

Член 49 се менува и гласи:

„Износите пресметани врз товар на обртните средства по основ на залихи на недовршено производство на производи и услуги, полупроизводи, делови од сопственото производство и готови производи не можат на крајот на годината во збир да бидат поголеми од износите утврдени според просечната продажна цена на тие производи, услуги и делови, остварена со продажба во последниот месец од годината. Ако основната организација не вршела продажба во тој месец, просечната продажна цена ќе ја утврди врз основа на податоците за движењето на цените на производите на производителите на исти или слични производи.“

Набавната вредност на стоките на залихи пресметана врз товар на обртните средства не може на крајот на годината во збир да биде поголема од вредноста на тие стоки утврдена според просечната продажна цена на тие стоки остварена со продажба во последниот месец од годината. Ако основната организација не вршела продажба во тој месец, просечната продажна цена ќе ја утврди врз основа на податоците за движењето на цените на производите на производителите на исти или слични производи.“

Разликата помеѓу вредноста на залихите искажана во книговодството и вредноста на залихите утврдена според одредбите на ст. 1 и 2 од овој член се надоместува од вкупниот приход.

Сојузниот извршен совет го пропишува начинот на утврдување на просечните нето продажни цени, начинот на утврдување на цените на залихите искажани во книговодството и начинот на пресметување на разликите во цените.“

Член 5

Во член 82 став 2 по зборот: „производи“ се додаваат запирка и зборовите: „односно до стапката на растежот на цените на мало“, а зборовите: „став 4“ се заменуваат со зборовите: „став 11“.

Член 6

Во член 107а став 4 се брише.

Досегашниот став 5 станува став 4.

Ст. 6, 7 и 8 се заменуваат со нов став 5, кој гласи: „Одредбите на чл. 28 до 41 од овој закон, освен одредбите што ги уредуваат начинот на пресметување и роковите за плаќање на ревалоризацијата и каматата, како и одредбите на член 30 од овој закон, не се применуваат врз Народната банка на Југославија и врз народните банки на републиките и на автономните покраини.“

Член 7

Во член 130 став 6 зборовите: „да ги намалат во 1987 година до 100%, а во 1988 година до 75%“ се заменуваат со зборовите: „да ги намалат во 1987 и 1988 година до 100%“.

Став 11 се менува и гласи:

„По исклучок од одредбата на член 107а став 3 од овој закон, одредбата на член 27 став 2 точка 1 од овој закон се применува од 1 јануари 1989 година.“

По став 11 се додава нов став 12, кој гласи:

„Одредбата на член 27 став 2 точка 1 од овој закон не се однесува на втасаните ненаплатени побарувања на банката од организации на здружен труд по кредитите што ги намирала банката спрема странство, а за кои ѝ се обезбедени средства со законот.“

Член 8

Одредбите на член 1 од овој закон се применуваат од 1 јули 1988 година

Член 9

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

613.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНО ОГРАНИЧУВАЊЕ НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА НЕСТОПАНСКИ И НЕПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНВЕСТИЦИИ ВО 1988 ГОДИНА

Се прогласува Законот за измена на Законот за привремено ограничување на располагањето со општествени средства за нестопански и непроизводствени инвестиции во 1988 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 29 јули 1988 година.

П бр. 856
29 јули 1988 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Ранф Диздаревиќ, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Поповски, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНО ОГРАНИЧУВАЊЕ НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА НЕСТОПАНСКИ И НЕПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНВЕСТИЦИИ ВО 1988 ГОДИНА

Член 1

Во Законот за привремено ограничување на располагањето со општествените средства за нестопански и непроизводствени инвестиции во 1988 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 84/87) во член 3 став 1 точка 3) се менува и гласи:

„3) вложувањата за набавка на нестопанска и непроизводствена опрема што се вршат од амортизацијата што за таквата опрема е пресметана во 1988 година а не е потрошена или ангажирана за друга намена, а за набавката на опрема за вршење дејности на образование, здравство и социјална заштита и од средствата на деловниот фонд до износот на амортизацијата пресметана од 1 јануари 1984 година до 31 декември 1987 година што не се потрошени или ангажирани за друга намена;“

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

614.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНО ОГРАНИЧУВАЊЕ НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА ПОТРОШУВАЧКА ВО 1988 ГОДИНА

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за привремено ограничување на располагањето со дел од општествените средства на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници од општествените дејности за потрошувачка во 1988 година, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 29 јули 1988 година.

П бр. 857
29 јули 1988 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Ранф Диздаревиќ, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Поповски, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНО ОГРАНИЧУВАЊЕ НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА ПОТРОШУВАЧКА ВО 1988 ГОДИНА

Член 1

Во Законот за привремено ограничување на располагањето со дел од општествените средства на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници од општествените дејности за потрошувачка во 1988 година, („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/88) во член 1 став 1 точка 2) процентот: „146,0%“ се заменува со процентот: „131,0%“, а во точка 3 процентот: „127,0%“ се заменува со процентот: „123,0%“.

Во став 2 на крајот, по зборовите: „банките“ се додаваат зборовите: „и зголемени за помалку остварените приходи од дозволеният износ во односниот период на 1987 година односно намалени за повеќе остварените приходи, во согласност со Законот за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници од општествените дејности за потрошувачка во 1987 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/87, 65/87, 75/87 и 84/87).“

Член 2

Во член 6 став 4 зборот: „можат“ се заменува со зборовите: „се должни“, а по зборот: „период“ се додаваат зборовите: „почнувајќи од периодот јануари-август 1988 година“.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

615.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТАТА НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ ВРЗ ПРЕТСТАВКИТЕ И ПРЕДЛОЗИТЕ

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за работата на сојузните органи врз претставките и предлозите, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор, од 29 јули 1988 година.

П бр. 850
29 јули 1988 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Ранф Диздаревиќ, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Поповски, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТАТА НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ ВРЗ ПРЕТСТАВКИТЕ И ПРЕДЛОЗИТЕ

Член 1

Во Законот за работата на сојузните органи врз претставките и предлозите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/77), називот на законот се менува и гласи:

„Закон за работата врз претставките и предлозите упатени до сојузни органи“.

Член 2

Во член 1 став 1 зборовите: „Претседателот на Републиката“ се бришат.

Став 2 се менува и гласи:

„Одредбите на овој закон се применуваат и во работата врз претставките и предлозите што на сојузни органи им ги упатуваат организации на здружен труд и други самоуправни организации и заедници, општествено-политички или други општествени организации, органи на општествено-политичките заедници, здруженија на граѓани и други граѓански правни лица.“.

Член 3

Во член 2 зборовите: „правни интереси и обврски“, се заменуваат со зборовите: „обврски и интереси“.

По став 1 се додава став 2 кој гласи:

„Претставките и предлозите се предаваат непосредно или се доставуваат по пошта писмено, или на барање од подносителот усно се соопштуваат на записник.“.

Член 4

Член 3 се менува и гласи:

„Сојузните органи ги разгледуваат претставките и предлозите што се однесуваат на остварување, загрозување, повреда или заштита на слободите, правата и должностите на човекот и граѓанинот што се остваруваат односно исполнуваат врз основа на Уставот на СФРЈ, на уредување односно обезбедување на односите што ги вршат сојузните органи во остварувањето на правата и должностите на федерацијата и на остварување на правата, должностите и одговорностите на сојузните органи и организации.“.

Член 5

Во член 5 по став 2 се додава став 3, кој гласи:

„При разгледувањето на претставките и предлозите може да присуствува и нивниот подносител, ако сојузниот

орган оцени дека е тоа потребно заради утврдување на фактичката состојба.“.

Член 6

По член 8 се додаваат чл. 8а и 8б, кои гласат:

„Член 8а

Ако предмет на претставката односно на предлогот е правосилно решена работа во судска, управна или друга редовна постапка, сојузниот орган ќе го упати подносителот на претставката односно на предлогот да ги користи вонредните правни средства што се предвидени со законот.“.

Член 8б

Ако претставката односно предлогот се однесува на прашање кое, по повод поранешна претставка односно предлог од истиот подносител, било предмет на разгледување кај сојузни органи, повторната претставка односно предлог во истата работа ќе се земе во постапка само ако во него се изнесени нови факти или ако органот при разгледувањето на поранешната претставка односно предлог не ги имал предвид сите околности значајни за правилна оцена на претставката односно предлогот.“.

Член 7

Член 9 се менува и гласи:

„Сојузните органи се овластени, по повод претставките и предлозите од член 3 на овој закон, да ги испитуваат наводите изнесени во претставките и предлозите и да заземаат мислења во врска со решавањето на прашањата на кои се однесуваат претставките и предлозите.“.

Органите на општествено-политичките заедници, на самоуправни организации и заедници и другите носители на самоуправни јавни и други општествени функции се должни да ги разгледаат мислењата во врска со претставките и предлозите што ги разгледуваат сојузни органи и за преземените мерки, најкасно во рок од 60 дена од денот на доставувањето на мислењето да ги известат подносителот и сојузниот орган.“.

Член 8

По член 9 се додаваат чл. 9а и 9б, кои гласат:

„Член 9а

Наводите во претставките и предлозите се испитуваат преку надлежните органи на општествено-политичките заедници, на организациите на здружен труд и на други самоуправни организации и заедници, на општествените организации, здруженијата на граѓани или на други организации, како и на носителите на самоуправни, јавни и други општествени функции, кои се должни најдоцна во рок од 60 дена од денот на доставувањето на барањето на сојузните органи да им ги даваат потребните податоци и известувања со кои располагаат и, во врска со работата врз претставките и предлозите, да им ја дадат потребната помош.“.

Сојузните органи се овластени, наводите од претставките и предлозите да ги испитуваат непосредно во соработка со органите и организациите од став 1 на овој член, кои се должни да им овозможат на сојузните органи да вршат увид во списите и другата документација што се наоѓаат кај тие органи, организации и заедници, а се однесуваат на претставките и предлозите, да направат извод од нив и да собираат и други соодветни податоци и известувања.“.

Материјалите, податоците и известувањата од ст. 1 и 2 на овој член што претставуваат службена или друга тајна, сојузниот орган е должен да ги чува како тајна.“.

Член 9б

Претставките и предлозите што, во смисла на член 3 од овој закон, не се разгледуваат во сојузните органи, им се отстапуваат на надлежните органи во републиките и во автономните покраини, за што се известуваат подносителите.“.

Сојузните органи имаат право за резултатите од работата врз претставките и предлозите од став 1 на овој член да бидат информирани од органите на кои претставката односно предлогот им се отстапени.“.

Член 9

Член 11 се брише.

Член 10

Во член 13 зборовите: „од своја надлежност“ се заменуваат со зборовите: „што им се упатени“.

Член 11

Во член 15 став 1 и во член 16 став 1 по зборовите: „Претседателството на СФРЈ“ запирката и зборовите: „Претседателот на Републиката“ се бришат.

Член 12

По член 16 се додава член 16а, кој гласи:

„Член 16а

Со парична казна од 450.000 до 4.500.000 динари ќе се казни за прекршок организацијата на здружен труд или друго правно лице:

1) ако не го разгледа мислењето на сојузниот орган и во определен рок, не го извести за резултатите од разгледувањето и за преземените мерки (член 9 став 2);

2) ако на сојузниот орган во определен рок не му ги достави бараните податоци и известувања за прашањата на кои се однесува претставката односно предлогот (член 9а став 1);

3) ако на сојузниот орган не му овозможи преглед на актите, деловните книги и другите исправи, списи и евиденции, како и прибавување на потребните известувања (член 9а, став 2).

Со парична казна од 100.000 до 1.000.000 динари ќе се казни за дејствијата од став 1 на овој член и одговорното лице во организацијата на здружен труд или во друго правно лице.

Со парична казна од 100.000 до 1.000.000 динари ќе се казни за дејствијата од став 1 на овој член и одговорното лице во органот на општествено-политичката заедница, во друг државен орган или во месната заедница.“

Член 13

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

616.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УСТАНОВАТА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ПОМОРСКИТЕ ПЛОВНИ ПАТИШТА

Се прогласува Законот за измена и дополнување на Законот за Установата за одржување на поморските пловни патишта, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 29 јули 1988 година.

П бр. 855
29 јули 1988 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Раиф Диздаревиќ, с.р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Поповски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УСТАНОВАТА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ПОМОРСКИТЕ ПЛОВНИ ПАТИШТА

Член 1

Во Законот за Установата за одржување на поморските пловни патишта („Службен лист на СФРЈ“, бр. 50/74 и 17/81) во член 7 ставот 2 се менува и гласи:

„Заради извршување на работите од член 4 од овој закон, Установата донесува среднорочна програма за работа и развој.“

По став 2 се додава став 3, кој гласи:

„Средствата за финансирање на среднорочната програма за работа и развој се утврдуваат со сојузен закон.“

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

617.

Врз основа на член 322 став 1 и на член 324 став 6 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со Амандманот IV точка 1 на Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на заедничката седница на Сојузниот собор и на Соборот на републиките и покраините од 28 јули 1988 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ И ОБЈАВУВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Се прогласува:

– дека д-р Стипе Шувар по положба е член на Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

2. Се објавува дека Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија го сочинуваат:

– од Социјалистичка Република Босна и Херцеговина, Раиф Диздаревиќ;

– од Социјалистичка Република Македонија, Лазар Мојсов;

– од Социјалистичка Република Словенија, Стане Доланц;

– од Социјалистичка Република Србија, Никола Љубичиќ;

– од Социјалистичка Република Хрватска, Јосип Врховец;

– од Социјалистичка Република Црна Гора, Веселин Ѓурановиќ;

– од Социјалистичка Автономна Покраина Војводина, Радован Влајковиќ;

– од Социјалистичка Автономна Покраина Косово, Синан Хасани, и

– д-р Стипе Шувар како претседател на Претседателството на Централниот комитет на Сојузот на комунисти-те на Југославија.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 506
28 јули 1988 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Поповски, с.р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Абаз Казизи, с.р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Степан Новаковиќ, с.р.

618.

Врз основа на член 315 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ**

Се прогласува Одлуката за избор на членови на Сојузниот извршен совет, што ја усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 28 јули 1988 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 28 јули 1988 година.

П бр. 864
28 јули 1988 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Раиф Диздаревиќ, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Поповски, с. р.

Врз основа на член 288 точка 2 и на член 349 став 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на предлог од претседателот на Сојузниот извршен совет и врз основа на мислењето на Комисијата за избор и именувања, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 28 јули 1988 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 28 јули 1988 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ****I**

За членови на Сојузниот извршен совет се избираат:

1. д-р Стево Мирјаниќ, од СР Босна и Херцеговина;
2. Цевад Муезиновик, од СР Босна и Херцеговина;
3. Јово Панајотовиќ, од СР Македонија;
4. м-р Борис Рикаловски, од СР Македонија.

II

За сојузен секретар за стопанство се именува д-р Радослав Бохинц.

III

За претседатели на сојузни комитети се именуваат:

1. д-р Драги Данев - за претседател на Сојузниот комитет за сообраќај и врски;
2. Франц Хорват - за претседател на Сојузниот комитет за туризам.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 505
28 јули 1988 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Поповски, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Абаз Казази, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Стјепан Новаковиќ, с. р.

619.

Врз основа на член 281 став 1 точка 18 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 9 ст. 1 и 2 од Законот за Меморијалниот центар „Јосип Броз Тито“, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именувања, на седницата на Сојузниот собор од 29 јули 1988 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА МЕМОРИЈАЛНИОТ ЦЕНТАР „ЈОСИП БРОЗ ТИТО“**

За член на Советот на Меморијалниот центар „Јосип Броз Тито“ се именува Јосип Врховец, член на Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Собрание на СФРЈ

А С бр. 497
29 јули 1988 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Поповски, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Стјепан Новаковиќ, с. р.

620.

Врз основа на член 288 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 18 ст. 1 и 2 од Законот за Сојузното јавно обвинителство, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именувања, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 29 јули 1988 година и на седницата на Сојузниот собор од 29 јули 1988 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА СОЈУЗНИОТ ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ**

За заменик на сојузниот јавен обвинител се именува Гане Тодоров, судија на Стопанскиот суд на Македонија.

Собрание на СФРЈ

А С бр. 499
29 јули 1988 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Поповски, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Абаз Казази, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Стјепан Новаковиќ, с. р.

621.

Врз основа на член 288 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 13 став 3 од Законот за Сојузниот општествен правобранител на самоуправавањето, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именувања, на седницата на Сојузниот собор од 29 јули 1988 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 29 јули 1988 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА СОЈУЗНИОТ ОПШТЕСТВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ НА САМОУПРАВУВАЊЕТО**

За заменик на сојузниот општествен правобранител на самоуправавањето се именува Љубомир Милиќ, досе-

гашен заменик на сојузниот општествен правобранител на самоуправањето.

Собрание на СФРЈ

А С бр. 486
29 јули 1988 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Поповски, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Абаз Казази, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Стјепан Новаковиќ, с. р.

622.

Врз основа на член 281 став 1 точка 18 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 8 став 5 од Законот за Наградата „Едвард Кардељ“, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именувања, на седницата на Сојузниот собор од 29 јули 1988 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 29 јули 1988 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОДБОРОТ ЗА НАГРАДАТА „ЕДВАРД КАРДЕЉ“ И ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА ТОЈ ОДБОР

Во Одлуката за именување претседател на Одборот за Наградата „Едвард Кардељ“ и за објавување на составот на тој одбор („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/86) во 1 дел текстот се менува и гласи:

„За претседател на Одборот за Наградата „Едвард Кардељ“ се именува д-р Младен Жувела, член на Претседателството на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Хрватска и член на Одборот за Наградата „Едвард Кардељ“.

Во II дел од оваа одлука по зборовите: „Од Социјалистичка Република Хрватска“, текстот под 2 се менува и гласи:

„2. Војо Вучковиќ, делегат во Соборот на здружениот труд на Соборот на СР Хрватска;“.

Собрание на СФРЈ

А С бр. 498
29 јули 1988 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Поповски, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Абаз Казази, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Стјепан Новаковиќ, с. р.

623.

Врз основа на член 288 точка 2 и на член 349 став 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на предлог од претседателот на Сојузниот извршен совет и врз основа на мислењето на Комисијата за избор и именувања, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 28 јули 1988 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 28 јули 1988 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ ЧЛЕНОВИ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ И НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ТУРИЗАМ

I

Се разрешуваат од должноста член на Сојузниот извршен совет:

1. Радован Макиќ, на лично барање;
2. д-р Ибрахим Табаковиќ, на лично барање;
3. м-р Мито Пејовски, поради заминување на друга должност;
4. д-р Драги Данев, поради заминување на друга должност.

II

Се разрешува од должноста претседател на Сојузниот комитет за туризам м-р Миодраг Мирковиќ, поради рамноправна застапеност на кадрите од социјалистичките републики и од социјалистичките автономни покраини.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 505
28 јули 1988 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Поповски, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Абаз Казази, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Стјепан Новаковиќ, с. р.

624.

Врз основа на член 279 став 5 и член 286 став 2 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 4 од Законот за обезбедување на средства за отстранување на последиците од катастрофалниот земјотрес што го погоди подрачјето на Социјалистичка Република Црна Гора во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/79) и со член 8 од Законот за средствата за отстранување на последиците од катастрофалниот земјотрес што го погоди подрачјето на Социјалистичка Република Црна Гора во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/80), Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 29 јули 1988 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВАЛОРИЗАЦИЈА НА СРЕДСТВАТА ШТО РЕПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ ГИ УПЛАТИЈА ЗА 1987 ГОДИНА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД КАТАСТРОФАЛНИОТ ЗЕМЈОТРЕС ШТО ГО ПОГОДИ ПОДРАЧЈЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА ВО 1979 ГОДИНА

1. Основица за валоризација на средствата за 1987 година претставуваат средствата што републиките и автономните покраини ги уплатија за 1987 година до 15 јануари 1988 година и средствата што републиките и автономните покраини ги уплатија за 1986 година по 15 јануари 1987 година, сведени на основицата за валоризација според Одлуката за утврдување на структурата на средствата што претставуваат основица за валоризација на средствата за отстранување на последиците од катастрофалниот земјотрес што го погоди подрачјето на Социјалистичка Република Црна Гора во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/81), и тоа:

Средства без обврска за враќање

Динари

- | | |
|---------------------------|-------------|
| 1. СР Босна и Херцеговина | 103,272.183 |
| 2. СР Македонија | 43,993.484 |
| 3. СР Словенија | 129,963.116 |
| 4. СР Србија | 179,310.304 |
| 5. САП Војводина | 83,952.294 |
| 6. САП Косово | 18,854.351 |
| 7. СР Хрватска | 200,259.583 |
| 8. СР Црна Гора | 16,293.883 |

2. Средствата од точка 1 на оваа одлука ќе се валоризираат по следната структура:

1) износот од 677,747.949 динари односно 87,35% од вкупно утврдената основица за валоризација за 1987 година ќе се валоризира по основ на зголемувањето на цените на градењето, со примена на индекс од 3.230,3 за зголему-

вањето на цените на градењето во 1987 година во однос на 1979 година;

2) износот од 98,151,249 динари односно 12,65% од вкупно утврдената основица за валоризација за 1987 година ќе се валоризира по основ на зголемувањето на цените на инвестиционата опрема со примена на индекс од 2.913,5 за зголемувањето на цените на инвестиционата опрема во 1987 година во однос на 1979 година.

3. Средствата за валоризација за 1987 година утврдени со примена на индексот на цените, согласно со точка 2 од оваа одлука, изнесуваат 23.977,029.439 динари.

Средствата од став 1 на оваа точка ќе ги обезбедат републиките и автономните покраини, без обврска за враќање, и тоа:

	Динари
1. СР Босна и Херцеговина	3.191.342.610
2. СР Македонија	1.359.497.553
3. СР Словенија	4.016.152.442
4. СР Србија	5.541.091.483
5. САП Војводина	2.594.314.609
6. САП Косово	582.641.831
7. СР Хрватска	6.188.471.298
8. СР Црна Гора	503.517.613
4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.	

Собрание на СФРЈ

А С бр. 475
29 јули 1988 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Поповски, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Абаз Казази, с. р.

625.

Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор одржана на 28 и 29 јули 1988 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините одржана на 29 јули 1988 година, ги разгледа и прифати извештаите, информациите и другите материјали на Сојузниот извршен совет, на Сојузното јавно обвинителство, Сојузното јавно правобранителство, Заедничката седница на Сојузниот суд, на врховните судови на републиките и автономните покраини, Сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето, Стопанската комора на Југославија, Комисијата на Собранието на СФРЈ за претставки и предлози, за остварувањето на задачите од Југословенската програма на мерки и активности за запирање на исекувањето на Србите и Црногорците од Косово, побрзо враќање на оние што го напуштиле и доаѓање на сите што сакаат да живеат и работат на Косово (во натамошниот текст: Југословенска програма).

Собранието на СФРЈ се запозна и со извештаите, информациите и другите материјали на собранијата на СР Босна и Херцеговина, СР Црна Гора, СР Хрватска, СР Македонија, СР Словенија, СР Србија и собранијата на САП Косово и САП Војводина на Постојаната конференција на градовите и општините на Југославија и Заедницата на општините и градовите во социјалистичките републики за извршувањето на Југословенската програма.

Имајќи ја предвид состојбата и проблемите, оцените и предлозите содржани во наведените материјали, во извештаите на работните тела на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ што ги разгледуваа тие материјали (Одборот за општествено-политички односи, Одборот за внатрешна политика, Одборот за правосудство и на Одборот за прашања на борците и воените инвалиди), на Одборот на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ за прашања на развојот на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини и на Комисијата на Собранието на СФРЈ за следење на извршувањето на Југословенската програма, како и на расправата во

дена за тие материјали на седницата на Сојузниот собор и на Соборот на републиките и покраините, Собранието на СФРЈ констатира:

– политичко-безбедносната состојба во САП Косово и натаму е мошне тешка и сложена, а во одделни средини и се влошува;

– процесот на исекувањето на Србите и Црногорците продолжува, а една од основните причини е притисокот на албанските сепаратисти и националисти. Во некои средини исекувањето се врши со ненамален интензитет и меѓунационалните односи се влошуваат со тенденција на натамошно заладување. Се уште се многубројни појавите на нарушување на уставноста и законитоста и на повреди на уставниот поредок, а што се пројавува низ различни видови отворени и прикриени напади и создавање атмосфера на несигурност и лична и имотна загрозеност;

– задачите од Југословенската програма недоследно и ненавремено се извршуваат и досега преземените мерки и активности на субјектите задолжени и одговорни за извршувањето на задачите од таа програма дадоа само почетни, а не и очекувани резултати. Роковите утврдени за поголем број задачи се пречекорени, реализацијата на одделни задачи не ни почна, а други се извршуваат непотполно;

– организациите на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници, како и државните органи во САП Косово се недоволно организирани, иницијативни и подготвени да ја прифатат и рационално да ја користат кадровската помош, материјалните средства и другите форми на помош на организациите, заедниците и организите од социјалистичките републики и САП Војводина, што тие им ја даваат во рамките на остварувањето на задачите од Југословенската програма;

– недоследно се остваруваат мерките за најбрз развој на САП Косово, за промена на стопанската структура и здружување на трудот и средствата;

– на ниво на федерацијата не е обезбедена неопходна координација и синхронизација на сите носители на задачите и обврските за спроведување на Југословенската програма.

И покрај постигнатите почетни резултати, основните цели од Југословенската програма не се остварени – процесот на исекувањето на Србите и Црногорците не е запрен, недоволно е сторено врз создавањето услови за враќање на оние што се исекуваат од САП Косово, а најмалку за доаѓање на сите што сакаат да живеат и работат во оваа покраина. Заради потполно, доследно и навремено извршување на задачите од Југословенската програма, заради пресечување и елиминирање на причините за исекувањето на Србите, Црногорците и другите граѓани од неалбанска народност од САП Косово, воспоставување на меѓусебна национална доверба, развивање на братството, единството и заедништвото, рамноправноста и солидарноста на работните луѓе и граѓаните во САП Косово, како и заради спречување на контрареволуционерното дејствување што се уште се манифестира во одделни средини во САП Косово, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор, врз основа на член 137 од Деловникот на Сојузниот собор, и на седницата на Соборот на републиките и покраините, врз основа на член 118 од Деловникот на Соборот на републиките и покраините, донесе

ЗАКЛУЧОЦИ

1. Собранието на СФРЈ ги обврзува сите надлежни органи и организации во федерацијата итно и неодољно да преземат енергични мерки за остварување на уставноста и законитоста и за заштита на уставниот поредок во САП Косово, а особено да обезбедат остварување и заштита на уставните слободи и правата на сите граѓани во САП Косово, нивната лична безбедност и имотна сигурност, имајќи ја предвид крајно сложената политичка и безбедносна ситуација и сè поагресивното дејствување на албанскиот национализам и сепаратизам, на другите национализми и деструктивните сили.

Појдовна точка и основа за спроведување на Југословенската програма и за надвладување на кризата на меѓунационалните односи во САП Косово претставува потребата од реafirмација на братството и единството, како една од најголемите придобивки на Народноослободителната војна и социјалистичката револуција.

Собранието на СФРЈ смета дека е неопходно што побргу да се пресечат и елиминираат причините за иселувањето на Србите и Црногорците од САП Косово, што би придонело за средување на состојбата, воспоставување на меѓусебна доверба и развивање на братството и единството, рамноправноста и солидарноста.

2. Собранието на СФРЈ бара од Сојузниот извршен совет и од другите надлежни органи и организации на федерацијата, задолжени за остварувањето на Југословенската програма, итно и неопходно да ја интензивираат работата врз извршувањето на сите обврски утврдени во таа програма и тие обврски да ги извршат во потполност и во предвидените рокови.

Собранието на СФРЈ го обврзува Сојузниот извршен совет и другите надлежни органи и организации да остварат сестрана координација и соработка со другите органи и организации – носители на задачите од Југословенската програма и да поведуваат иницијативи и предлози за поефикасно и подоследно извршување на оние задачи утврдени во Југословенската програма што самостојно треба да ги реализираат органите и организациите во републиките и автономните покраини или заедно со органите и организациите во федерацијата. Од посебно значење е веднаш да се извршат задачите што се однесуваат на ефикасното функционирање на институциите на политичкиот систем и на правата на граѓаните во САП Косово, како и на решавањето на имотно-правните спорови (самовласното заземање на земјиште, експропријацијата, правичниот надомест и др.).

3. Собранието на СФРЈ, односно Сојузниот извршен совет и пред нив одговорните органи и организации во федерацијата ќе преземат мерки за утврдување на личната и колективната одговорност на сите во тие органи и организации што не ги извршуваат енергично, во потполност и во утврдените рокови обврските од Југословенската програма, вклучувајќи го и отповикот, сменувањето од функциите и другите мерки на одговорност.

4. Собранието на СФРЈ ја наложува на Комисијата на Собранието на СФРЈ за следење на извршувањето на Југословенската програма и на другите работни тела на Собранието на СФРЈ, во рамките на утврдениот делокруг, редовно да го следат остварувањето на задачите од Југословенската програма и за тоа да го известуваат Собранието на СФРЈ и да му предлагаат преземање на потребни мерки и дополнителни активности заради ефикасно, доследно и навремено извршување на задачите од Југословенската програма.

5. Собранието на СФРЈ го обврзува Сојузниот извршен совет и другите надлежни органи и организации редовно да следат како се извршуваат задачите од Југословенската програма и на крајот од 1988 година да му поднесат на Собранието на СФРЈ целосен извештај за извршувањето на таа програма, во согласност со задачите од точка 87 од Југословенската програма.

6. Собранието на СФРЈ посебно истакнува дека е неопходно Собранието на САП Косово и пред него одговорните органи и организации максимално да се ангажираат за ефикасно, потполно, квалитетно и навремено остварување на задачите од Југословенската програма, како и за утврдување на личната и колективната одговорност на институциите и поединците што не ги извршуваат, го оневозможуваат извршувањето или го забавуваат извршувањето на обврските утврдени во Југословенската програма.

Собранието на СФРЈ му препорачува на Собранието на СР Србија и на собранијата на социјалистичките републики и на Собранието на САП Војводина, во рамките на своите права, должности и одговорности, веднаш да ги преземат сите потребни мерки и други неопходни активности во републиката, односно во автономната покраина заради ефикасно, потполно и навремено извршување на обврските од Југословенската програма, како и заради утврдување на личната и колективната одговорност на институциите и поединците што не ги извршуваат, го оневозможуваат извршувањето или го забавуваат извршувањето на обврските утврдени во Југословенската програма.

7. Собранието на СФРЈ им наложува на надлежните органи и организации во федерацијата да преземаат мерки заради забрзување на општествено-економскиот развој на САП Косово, посебно во поглед на интензивирањето, здружувањето на трудот и средствата и поцврстото поврстување на организациите на здружен труд од САП Ко-

сово со организации на здружен труд од републиките и САП Војводина.

Собранието на СФРЈ смета дека за таа цел е неопходно поголемо ангажирање на организациите на здружен труд и на надлежните органи во САП Косово, како и во републиките и САП Војводина, со обезбедување и на дополнителни поттикнувачки мерки, за вклучување на што поголем број ОЗТ од целата замја во процесот на здружување со ОЗТ од САП Косово.

Неопходно е да се обезбеди доследно остварување на мерките донесени за најбрз развој на САП Косово за да се остварат поповолни услови за побрз вкупен развој и напредок на Покраината.

8. Собранието на СФРЈ очекува дека организациите на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници, општествено-политичките и општествените организации, здруженијата на граѓани и другите општествени субјекти итно и решително ќе ги преземат сите потребни мерки и други активности заради остварување на Југословенската програма.

9. Собранието на СФРЈ очекува дека, и покрај постигнатите резултати, воспитно-образовните, културните и научните установи и натаму ќе ја продолжат својата активност во поглед на утврдување на адекватни програмски содржини врз кои воспитувањето, образованието и општата култура ќе се изградуваат врз начелата на братството и единството, југословенскиот социјалистички патриотизам, придобивките на Народноослободителната борба и социјалистичката револуција и самоуправувањето, како и дека ефикасно, доследно и навремено ќе ги реализираат и другите обврски утврдени во Југословенската програма.

10. Овие заклучоци ќе се објават во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

Бр. 06.3-109/88-056
29 јули 1988 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Поповски, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Абаз Кази, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Степан Новакоски, с. р.

626.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/84, 43/86 и 71/86) и член 2 од Законот за компензации за определени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/88), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКАТА ЦЕНА ЗА ПЧЕНИЧНО БРАШНО ОД ТИПОТ „850“ И НА НАЈВИСОКАТА ЦЕНА ЗА ОСНОВНИОТ ВИД ПЧЕНИЧЕН ЛЕБ ПРОИЗВЕДЕН ОД ПЧЕНИЧНО БРАШНО ОД ТИПОТ „850“ И ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КОМПЕНЗАЦИЈАТА ЗА БРАШНО ОД ТИПОТ „850“

1. Заради обезбедување рамноправни услови на стопанисување и стекнување доход, организациите на здружен труд и работните луѓе што самостојно вршат дејност со личен труд, со средства на трудот во сопственост на граѓаните (во натамошниот текст: имателите на дуќани) кои произведуваат пченично брашно од типот „850“, цените за тоа брашно можат да ги формираат така што, покрај постојните услови на продажба, највисоката цена да изнесува 623,00 динари за еден килограм.

2. Компензацијата за пченично брашно од типот „850“ се утврдува во износ од 233,00 динари за еден килограм.

3. Цената од точка 1 на оваа одлука го содржи и износот на компензацијата од точка 2 на оваа одлука.

Правото на износот на компензацијата утврден со оваа одлука се остварува под условите и на начинот ут-

врден во Законот за компензации за определени производи.

4. Цената на пченично брашно од типот „850“ од точка 1 на оваа одлука се подразбира франко натоварено во превозно средство – паритет Нови Сад.

5. Организациите на здружен труд и имателите на дуќани што се занимаваат со промет на пченично брашно, постојната набавна цена на пченично брашно од типот „850“ затечено на залихи можат да ја зголемат за 130,00 динари за еден килограм.

6. Организациите на здружен труд и имателите на дуќани што се занимаваат со промет на пченично брашно од типот „850“ ќе ги попишат сите количества на тоа брашно затечени на залихи на ден 3 август 1988 година во 24 часот и сите количества на тоа брашно кои до тој ден на организациите на здружен труд што се занимаваат со промет и на имателите на дуќани им ги фактурирале производителите односно добавувачите (стоки на пат).

Организациите на здружен труд и имателите на дуќани што се занимаваат со промет ќе ја пресметаат и евидентираат во своето книговодство или во друга евиденција, во согласност со прописите, разликата во цената од точка 5 на оваа одлука за сите попишани количества на пченично брашно од типот „850“. Таа разлика може да се користи во согласност со прописите.

Имателите на дуќани, попишаните количества на пченично брашно од типот „850“ ќе им ги пријават на надлежниот орган на општината на чија територија вршат дејност.

7. Организациите на здружен труд и имателите на дуќани кои го произведуваат основниот вид пченичен леб (член 83 став 2 точка 1 од Правилникот за квалитетот на житата, мелничките и пекарските производи, тестенините и брзо смрзнатите теста („Службен лист на СФРЈ“, бр. 53/83) произведен од пченично брашно од типот „850“, малопродажните цени на тој леб можат да ги формираат така што највисоката малопродажна цена да изнесува 380,00 динара за еден килограм.

Малопродажната цена за основниот вид пченичен леб произведен од пченично брашно од типот „850“ во маси (граматуи) помали или поголеми од еден килограм се формира сразмерно со учеството на вредноста на брашното од типот „850“, на помошниот материјал (квасец, сол, вода, адитиви) и на другите трошоци во производството на лебот.

8. Во малопродажната цена од точка 7 став 1 на оваа одлука се засметани трошоците за прометот на тој леб во износ од 3,30 динари за еден килограм.

9. Начинот на спроведувањето на одредбата од точка 7 став 2 на оваа одлука ќе го пропише функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работите на стопанството.

10. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи точка 7 од Одлуката за определување на највисокото ниво на цените и на највисоките цени за определени производи и услуги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/88).

11. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 266

3 август 1988 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Милош Милосавлевиќ, с. р.

627.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/84, 43/86 и 71/86) и член 2 од Законот за компензации за определени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/88), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ ЗА ЈАСТИВО РАСТИТЕЛНО МАСЛО И НА КОМПЕНЗАЦИИ ЗА ЈАСТИВО РАСТИТЕЛНО МАСЛО

1. Заради обезбедување рамноправни услови за стопанисување и стекнување на доход, организациите на здружен труд што произведуваат јастиво растително масло од сончоглед, соја и маслодајна репка можат цените на тоа масло да ги формираат така што највисоките цени да изнесуваат, и тоа за:

	Масло од сончоглед	Масло од соја и маслодајна репка
1) сурово јастиво растително масло	2.184,84 дин/kg	1.851,03 дин/kg
2) рафинирано јастиво растително масло:		
– во буриња и цистерни	2.606,00 дин/kg	2.207,83 дин/kg
– во лимена и пластична амбалажа од 3 литра до 25 литри	2.421,75 дин/л	2.245,66 дин/л
– во стаклени шишиња од 1 литар	2.632,37 дин/л	2.230,16 дин/л
– во пластични шишиња од 1 литар	2.685,00 дин/л	2.275,00 дин/л
– во пластични шишиња од 3/4 од литар	2.053,29 дин/3/4 л	1.739,53 дин/3/4 л

2. Компензацијата за рафинирано масло од сончоглед се утврдува во износ од 381,00 динари за литар, а за рафинирано масло од соја и маслодајна репка – во износ од 324 динари за литар.

3. Цените од точка 1 одредба под 2 на оваа одлука го содржат и износот на компензацијата од точка 2 на оваа одлука.

Правото на износот на компензацијата утврден со оваа одлука се остварува под условите и на начинот утврден во Законот за компензации за определени производи.

4. Цените на мешани јастиви растителни масла од сончоглед, соја и маслодајна репка се формираат односно компензацијата се утврдува сразмерно со учеството на одделните видови јастиви растителни масла во тие мешаници, по цените на тие масла од точка 1, односно на износот на компензацијата утврдена во точка 2 на оваа одлука.

5. Цените на маслото од точ. 1 и 4 на оваа одлука важат, при постојните услови на продажбата, како највисоки продажни цени на производителите франко истоварна станица на купувачот. Во цената на рафинираното јастиво растително масло во пластични шишиња е засметана вредноста на амбалажата, а во цената на суровото јастиво растително масло и на рафинираното јастиво растително масло во буриња и цистерни, во стаклени шишиња и во лимена и пластична амбалажа од 3 литра до 25 литри не е засметана вредноста на амбалажата. Врз тие цени се засметува вредноста на амбалажата утврдена со прописите.

6. Организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на јастиво растително масло и работните луѓе што самостојно вршат дејност со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓани (во натамошниот текст: имателите на дуќани) можат во прометот на големо односно на мало постојните набавни цени на јастивото растително масло затечени на залихи да ги зголемат, и тоа за:

	Масло од сончоглед	Масло од соја и маслодајна репка
1) сурово јастиво растително масло	1.058,51 дин/kg	896,79 дин/kg
2) рафинирано јастиво растително масло:		

	Масло од сончоглед	Масло од соја и маслодајна репка
- во буриња и цистерни	881,55 дин/kg	745,65 дин/kg
- во лимена и пластична амбалажа од 3 литра до 25 литри	792,29 дин/л	763,98 дин/л
- во стаклени шишиња од 1 литар	894,33 дин/л	756,47 дин/л
- во пластични шишиња од 1 литар	919,83 дин/л	778,32 дин/л
- во пластични шишиња од 3/4 од литар	709,03 дин/3/4 л	599,77 дин/3/4 л

7. Организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на јастиво растително масло и имателите на дуќани ќе ги попишат сите количества на залихите на јастиво растително масло од точка 1 на оваа одлука и на мешани масла од сончоглед, соја и маслодајна репка од точка 4 на оваа одлука затечени на ден 3 август 1988 година во 24 часот, како и сите количества на тие масла што до тој ден на организациите на здружен труд и на имателите на дуќани им ги фактурирале производителите односно добавувачите (стоки на пат).

Организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на јастиво растително масло и имателите на дуќани ќе ја пресметаат и евидентираат во своето книговодство или во друга евиденција, во согласност со прописите, разликата во цената од точка 6 на оваа одлука за сите пропишани количества. Таа разлика може да се користи во согласност со прописите.

Имателите на дуќани ќе му ги пријават пропишаните количества на масло од точка 1 од оваа одлука и на мешани масла од точка 4 на оваа одлука на надлежниот орган на општината на чија територија ја вршат дејноста.

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи точката 6 од Одлуката за определување на највисокото ниво на цените и на највисоките цени за определени производи и услуги („Службен лист на СФРЈ”, бр. 34/88).

9. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 264
3 август 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Милош Милосавлевик, с. р.

628.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ДЕРИВАТИТЕ НА НАФТА ВО ПРОМЕТОТ

1. Организациите на здружен труд што се занимаваат со работи на прометот на деривати на нафта ги формираат цените на дериватите на нафта во прометот со примена на стапките за покривање на трошоците од оваа одлука врз набавната цена утврдена со Одлуката за разработка на заедничките елементи за формирање на цените на нафта, земен гас, деривати на нафта и минерални мазира, на која Сојузниот извршен совет даде согласност со Решението Б. п. бр. 256 од 2 август 1988 година, и тоа за:

- 1) моторен бензин: МБ-86 и МБ-98;
гасно масло - дизел-гориво: Д-1, Д-2 и Д-3; масло за горење екстра лесно

(ЕЛ) и масло за горење лесно специјално (ЛС) до 12,63%
2) моторен бензин БМБ-95 до 20,78%

3) масло за горење: лесно (Л), средно (С), средно нискосулфурно (СНС), тешко (Т) и тешко нискосулфурно (ТНС) до 4,20%

4) млазно гориво (ГМ-1) до 13,14%

Учеството за покривање на трошоците на прометот на другите млазни горива се формира во паритет со учеството за покривање на трошоците на прометот на млазното гориво (ГМ-1);

5) примарен бензин (ако не се транспортира со цевоводи) до 3,40%

6) битумен за патишта (БИТ-200) до 5,26%

Учеството за покривање на трошоците на прометот на другите битумени се формира во паритет со учеството за покривање на трошоците на прометот на битуменот (БИТ-200);

7) авиобензин (АБ-80/87) до 10,55%

Учеството за покривање на трошоците на прометот на другите авиобензини се формира во паритет со учеството за покривање на трошоците на прометот на авиобензинот (АБ-80/87);

8) базно масло (I.V.90) до 6,32%

Учеството за покривање на трошоците на прометот на другите базни масла се формира во паритет со учеството за покривање на трошоците на прометот на базните масла (I.V.90) спрема индексот на вискозитетот;

9) аромати: бензен, толуен, О-ксилен, МП-ксилен и етил-бензен до 5,22%

10) специјален бензин за маслодајни култури до 6,56%

11) специјален бензин за гума до 6,56%

Учеството за покривање на трошоците на прометот на другите специјални бензини се формира во паритет со учеството за покривање на трошоците на прометот на специјалниот бензин за гума;

12) медицински бензин до 6,56%

13) white-шпирит 140/200 до 5,56%

14) петрол-кокс-калциниран регулар до 6,56%

Учеството за покривање на трошоците на прометот на другите видови петрол-кокс се формира во паритет со учеството за покривање на трошоците на прометот на петрол-кокс-калцинираниот регулар;

15) петролеј за осветление, петролеј за мотори и петролеј за сигнали до 6,56%

16) парафин, кристален беле до 6,56%

Учеството за покривање на трошоците на прометот на другите парафини се формира во паритет со учеството за покривање на трошоците на прометот на парафинот, кристален беле;

17) рафинати и дестилати - вретенски дестилат (ВЕД) до 5,56%

Учеството за покривање на трошоците на прометот на другите рафинати и дестилати се формира во паритет со учеството за покривање на трошоците на прометот на вретенскиот дестилат (ВЕД)

18) минерални мазира до 12,16%

19) течен гас:

- а) за покривање на трошоците на прометот на течниот гас на мало во шишиња, контейнери и садови - резервоари што се вградени во моторни возила до 15,02%

- б) за покривање на трошоците на прометот на течен гас на големо во шишиња, во контейнери и резервоари од кои се полнат садови - резервоари што се вградени во моторни возила, како и за покривање на трошоците на прометот на големо - ако испораката се врши во стабилни резервоари и низ цевоводи, освен ако испораката им се врши на индустријски потрошувачи, на полнилници и фарми до 10,51%

- в) за покривање на трошоците на прометот на течен гас на големо - ако испораката им се врши на индустријски потрошувачи, по-

лнилници и фарми во стабилни резервоари и низ цевоводи до 6,31%

Организациите на здружен труд што се занимаваат со работи на прометот на течен гас, масло за горење (Л, С, СНС, Т и ТНС) и млазно гориво (ГМ-1), ако тие производи ги набавуваат од домашно производство и од увоз, можат цените на тие производи да ги формираат така што на просечната набавна цена ќе го додадат учеството за покритие на трошоците на прометот. Просечната набавна цена се формира врз основа на набавните цени и на количествата од домашно производство и од увоз, што се остварени во периодот од последната промена на просечната набавна цена до денот на утврдувањето на новата просечна набавна цена, вклучувајќи ги зависните трошоци и остварените позитивни или негативни разлики од периодот од последната промена на просечната набавна цена.

Просечната набавна цена од став 2 на оваа точка се формира најмалку секои три месеци.

Организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на течен гас можат врз просечната набавна цена на техниот гас да го засметаат, како зависен трошок, износот за покритие на полнењето со течен гас на шишиња, контејнери и салони - резервоари, што се вградени во моторни возила, до 15,02% од таа цена.

2. Ако во прометот на деривати на нафта и на минерални мазиwa учествува голем потрошувач кој самостојно ги организира дистрибуцијата и прометот на мало (Југословенската армија), се применуваат 25% од утврдената стапка за покритие на трошоците на прометот на големо и на мало.

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престануваат да важат Одлуката за определување на највисокото ниво на цените на нафта и деривати на нафта и за формирање на цените на тие производи во прометот („Службен лист на СФРЈ”, бр. 34/88) и Одлуката за определување на највисокото ниво на цените на земниот гас („Службен лист на СФРЈ”, бр. 34/88).

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 268
3 август 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Милош Милосавлевиќ, с. р.

629.

Врз основа на член 185 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 58/79, 21/82, 18/85 и 37/88), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОТ ЗА ПАТИШТА КОЈ И СЕ ДОДАВА НА ЦЕНАТА ЗА ДЕРИВАТИ НА НАФТА

1. На цената за деривати на нафта формирана во согласност со Одлуката за разработка на заедничките елементи за формирање на цените на нафта, земен гас, деривати на нафта и минерални мазиwa, за која Сојузниот извршен совет даде согласност со решението Е. п. бр. 265 од 2 август 1988 година, и се додава надомест за патишта во износ, и тоа за:

1) моторен бензин	Дин/1
- МБ - 86	72,400
- МБ - 98	80,001
- БМБ - 95	80,801
2) гасно масло - дизел-горива	
- Д - 1	67,602
- Д - 2	64,100
- Д - 3	67,202

2. Износот на надоместот од став 1 на оваа точка организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на деривати на нафта и што вршат непосредна про-

дажба на деривати на нафта односно даночните обврзници на основниот данок на промет на деривати на нафта, го пресметуваат и уплатуваат на посебна сметка на самоуправната интересовна заедница за патишта на републиката односно на автономната покраина на чие подрачје се наоѓа нивното седиште во роковите, на начинот и по постапката што се пропишани за пресметка и уплата на основниот данок на промет, согласно со Законот за оданочување на производи и услуги во прометот.

Ако големите потрошувачи набавуваат деривати на нафта директно од производителот, производителот е должен износот на надоместот од точка 1 да го уплати на посебна сметка во републиката односно во автономната покраина во која се врши крајната потрошувачка на дериватите на нафта.

3. Средствата од надоместот од точка 1 на оваа одлука ќе се користат за одржување на патиштата и за отплата на странските кредити користени за изградба и одржување на патиштата.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 269
3 август 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Милош Милосавлевиќ, с. р.

630.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДДЕЛНИ ОДРЕДБИ ОД ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ И НА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

1. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престануваат да важат точ. 2 до 5 од Одлуката за определување на највисокото ниво на цените и на највисоките цени за определени производи и услуги („Службен лист на СФРЈ”, бр. 34/88).

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 270
3 август 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Милош Милосавлевиќ, с. р.

631.

Врз основа на член 2 од Законот за компензации за определени производи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 45/88), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА ОД ЧЛЕН 2 СТАВ 2 НА ЗАКОНОТ ЗА КОМПЕНЗАЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ И НА ИЗНОСОТ НА КОМПЕНЗАЦИЈАТА ЗА ПАСТЕРИЗИРАНО МЛЕКО

1. Како цена со која се обезбедуваат рамноправни услови на стопанисување и на стекнување доход на организациите на здружен труд што произведуваат пастеризирано млеко, се утврдува цената на пастеризирано млеко за која ќе даде согласност Сојузниот завод за цени, согласно со одредбите од Одлуката за давање согласност за цените на определени производи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 34/88).

2. Компензацијата за пастеризирано млеко се утврдува во износ од 51,80 динари по единица млечна маст, а најмногу во износ од 186,50 динари за еден литар.

3. Цената на пастеризираното млеко од точка 1 на оваа одлука го содржи и износот на компензацијата утврден во точка 2 на оваа одлука.

Правото на износот на компензација утврден со оваа одлука се остварува под условите ѝ на начинот утврден со Законот за компензации за определени производи.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 267
3 август 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Милош Милосављевиќ, с. р.

СОДРЖИНА

	Страна		Страна
612. Закон за измени и дополненија на Законот за вкупниот приход и доходот — — — — —	1293	619. Одлука за именување на член на Советот на Меморијалниот центар „Јосип Броз Тито“ — — — — —	1297
613. Закон за измена на Законот за привремено ограничување на располагањето со општествените средства за нестопански и непроизводствени инвестиции во 1988 година — — — — —	1294	620. Одлука за именување заменик на сојузниот јавен обвинител — — — — —	1297
614. Закон за измени и дополненија на Законот за привремено ограничување на располагањето со дел од општествените средства на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници од општествените дејности за потрошувачка во 1988 година — — — — —	1294	621. Одлука за именување заменик на Сојузниот општествен правобранител на самоуправањето — — — — —	1297
615. Закон за измени и дополненија на Законот за работата на сојузните органи врз претставките и предлозите — — — — —	1296	622. Одлука за измена на Одлуката за именување претседател на Одборот за Наградата „Едвард Кардељ“ и за објавување на составот на тој одбор — — — — —	1298
616. Закон за измена и дополненије на Законот за Установата за одржување на поморските пловни патишта — — — — —	1296	623. Одлука за разрешување на одделни членови на Сојузниот извршен совет и на претседателот на Сојузниот комитет за туризам — — — — —	1298
617. Одлука за прогласување и објавување на составот на Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија — — — — —	1296	624. Одлука за валоризација на средствата што републиките и автономните покраини ги уплатија за 1987 година за отстранување на последиците од катастрофалниот земјотрес што го погоди подрачјето на Социјалистичка Република Црна Гора во 1979 година — — — — —	1299
618. Одлука за избор на членови на Сојузниот извршен совет — — — — —	1297	625. Заклучоци на Собранието на СФРЈ за остварување на Југословенската програма на мерки и активности за запирање на иселувањето на Србите и Црногорците од Косово и побрзо враќање на оние што го напуштиле и доаѓање на сите што сакаат да живеат и работат на Косово — — — — —	1299
		626. Одлука за определување на највисоката цена за пченично брашно од типот „850“ и на највисоката цена на основниот вид пченичен леб произведен од пченично брашно од типот „850“ и за утврдување на компензацијата за брашно од типот „850“ — — — — —	1300
		627. Одлука за определување на највисоките цени за јастиво растително масло и на компензации за јастиво растително масло — — — — —	1301
		628. Одлука за начинот на формирање на цените на дериватите на нафта во прометот — — — — —	1302
		629. Одлука за утврдување на надоместот за патишта кој ѝ се додава на цената за деривати на нафта — — — — —	1303
		630. Одлука за престанување на важењето на одделни одредби од Одлуката за определување на највисокото ниво на цените и на највисоките цени за определени производи и услуги — — — — —	1303
		631. Одлука за утврдување на цената од член 2 став 2 на Законот за компензации за определени производи и на износот на компензацијата за пастеризирано млеко — — — — —	1303